



The Power to Surprise

XCEED

Моделска година 2020



АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК

VISION	Мотор	Менувач	Цена	Акциски попуст	Акциска цена
1.0 T-GDi 120 KS	Бензин	MT6	1.269.990 МКД 20.550 EUR	123.600 МКД 2.000 EUR	1.146.390 МКД 18.550 EUR
1.4 T-GDi 140 KS	Бензин	MT6	1.356.510 МКД 21.950 EUR	123.600 МКД 2.000 EUR	1.232.910 МКД 19.950 EUR

ADVANCE	Мотор	Менувач	Цена	Промотивен попуст	Промотивна цена
1.0 T-GDi 120 KS	Бензин	MT6	1.455.390 МКД 23.550 EUR	123.600 МКД 2.000 EUR	1.331.790 МКД 21.550 EUR

Доплата за металик боја: 350 EUR (21.630 МКД)

Ценовникот важи од 01.03.2020 до објава на нов ценовник. Цените се со пресметан ДДВ.

KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.





The Power to Surprise

XCEED

Моделска година 2020

Пакет на опрема LX VISION

<p>Безбедност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESC-систем за контрола на стабилизација на возилото со вклучени: EBD-ABS-контрола на силата на сопирање и спречување на блокирање на тркалата при ненадејно сопирање • BAS-обезбедува максимална сила на кочење при ненадејно сопирање • HAC-помош при тргнување на нагорнина • VSM-систем за стабилизација на возилото • ESS-уред за вклучување на сите трепкачи при ненадејно сопирање • TPMS-контрола на притисок во пневматиците • FCA-систем за избегнување фронтален удар • LKAS-систем за одржување на возилото во лента • 6 воздушни перничкиња • Централно далечинско заклучување со аларм • Сензори за паркирање назад со звучна и визуелна сигнализација • Задна камера за паркирање • Безбедносни појаси подесиви по висина • ISOFIX за детско седиште • Сигурносна брава на задните врати 	<p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматски двозонски клима уред • Автоматско одмаглување на ветробранско стакло • Сензор за дожд • Управувач и рачка од менувач обложени со кожа • Темпомат и ограничувач на брзина • Аудио систем со 8" дисплеј осетлив на допир со поддршка за Android Auto и Apple CarPlay, USB+AUX+6 звучника • Аудио команди на управувач • Bluetooth конекција за поврзување со телефон • Патен компјутер • Електрика на предни и задни стакла • Електрика на ретровизори со греење • Управувач подесив по висина и длабочина • USB полнач • Висинско подесување на возачко седиште • Потпирачи за глава подесиви по висина напред и назад • Држач за чаши на централна конзола • Потпирач за рака на централна конзола со кутија • Делива задна клупа 60:40 • Полица во багажен простор • Помошно резервно тркало 	<p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Целосно LED осветлување напред и назад • Предни и задни светла за магла • Тонирани стакла • Алуминиумски тркала 205/60R16
--	---	--

Пакет на опрема EX ADVANCE

<p>Безбедност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCA-систем за избегнување фронтален удар со препознавање на пешаци 	<p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Систем за навигација со 10,25" дисплеј осетлив на допир • Инструмент табла со 12,3" TFT LCD дисплеј • Електрична паркинг сопирачка • Лумбарно подесување на возачко и совозачко седиште • Висинско подесување на совозачко седиште 	<p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Електрично склопување на ретровизори со LED трепкачи • Дополнително затемнети стакла во заден дел • Алуминиумски тркала 235/45R18
--	--	---

